

Листа за пристап до информација од јавен карактер
Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019

За пристап до информација од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Според јавната достапност на буџетските документи на официјалната веб страна и Службен Гласник на општина Градско, потребни ни се следните информации:

1. Предлог буџет за 2023 година.
Доколку е објавен на Вашата веб страна или Службен гласник, Ве молиме примарно да ни доставите линк од истиот, во спротивно да ни го доставите во електронска форма.
2. Годишен извештај за работењето на општината за 2022 година.
Доколку е објавен на Вашата веб страна или Службен гласник, Ве молиме примарно да ни доставите линк од истиот, во спротивно да ни го доставите во електронска форма.
3. Извештај од надворешна ревизија (Државен завод за ревизија) за некоја од последните 5 години (2018-2022)
Доколку се објавени на Вашата веб страна или Службен гласник, Ве молиме примарно да ни доставите линк од истите, во спротивно да ни ги доставите во електронска форма.
4. Спроведен граѓански форум (буџетски, програмски, спроведени анкети) во 2022 година за вклучување на граѓаните во носењето на локални политики за следната година.
Доколку имате објава на Вашата веб страна, Ве молиме примарно да ни доставите линк од истата.
5. Спроведен граѓански форум (буџетски, програмски) во 2022/23 година за вклучување на граѓаните во носењето на локални политики за следната година.
Доколку имате спроведено граѓански форум или друга форма на прибирање предлози од граѓаните, Ве молиме да ни доставите Записник од истиот.
6. На кој начин ги известувате граѓаните дали нивните предлози ќе бидат вклучени во програмите за буџетот за следната година? Ве молиме да ни доставите прилог од истото.
7. На кој начин ги известувате граѓаните за статусот на имплементација на нивните предлози кои се вклучени во програмите за буџетот (објава на веб страна, презентација, средба, писмено соопштение)? Ве молиме да ни доставите прилог од истото.

8. Стратегија за управување со ризици
Доколку е објавена на Вашата веб страна или Службен гласник, Ве молиме да ни доставите линк од истата, во спротивно да ни ја доставите во електронска форма.
9. Дали граѓаните редовно присуствуваат на седниците на општинскиот Совет?
Дали Седниците се отворени или граѓаните треба претходно да се пријават за присуство?
10. На кој начин општината ги информира граѓаните за јавните расправи или седници на Советот на кои можат да присуствуваат?
11. Дали Извршната власт организирала јавна расправа по основ на Завршна сметка на општината за 2022 година?
12. Доколку не, дали на седницата на Советот при изгласување на Завршната сметка, имало присутни граѓани?

Форма во која се бара информациијата:

- a) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- д) електронски запис**
(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информациијата:

- a) по пошта
- б) телефон
- в) факс